

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од **Феникс Фармахандел ГМБХ и Ко. КГ.** со регистрирано седиште на адреса Пфингствајдштресе бр. 10–12, Манхајм, Германија доставено преку Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден **06.09.2021** година, го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која **Феникс Фармахандел ГМБХ и Ко. КГ.** со регистрирано седиште на адреса Пфингствајдштресе бр. 10–12, Манхајм, Германија стекнува единствена контрола над **МекКесон Јуроп Холдингс ГмБХ и Ко. КГаА.** со регистрирано седиште на Стокхолмер Пл. 1, 70173 Штутгард, Германија, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност** со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) на ден **16.08.2021** година е доставено известување за концентрација, со која **Феникс Фармахандел ГМБХ и Ко. КГ.** со регистрирано седиште на адреса Пфингствајдштресе бр. 10–12, Манхајм, Германија стекнува единствена контрола над **МекКесон Јуроп Холдингс ГмБХ и Ко. КГаА.** со регистрирано седиште на Стокхолмер Пл. 1, 70173 Штутгард, Германија, преку преземање на удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

### **Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:**

**ФЕНИКС Фармахандел ГМБХ и Ко. КГ** е дел од друштвата во рамки на Групацијата ФЕНИКС, во сопственост на и управувана од крајното матично претпријатие на групацијата – ФЕНИКС Фарма СЕ со седиште на Пфингствајдштресе бр. 10–12, Манхајм, Германија. Групацијата ФЕНИКС е активна во трговијата со фармацевтски производи и медицински помагала во 27 земји низ Европа и вработува приближно 39.000 лица. Групацијата ФЕНИКС има две поврзани лица регистрирани во Северна Македонија:

- ФЕНИКС Фарма ДООЕЛ кое нуди услуги и производи низ целиот фармацевтски синџир на снабдување – за производители на фармацевтски производи, како и за аптеки, лекари, болници и пациенти и е со седиште на Јадранска магистрала 31, 1000 Скопје, Република Северна Македонија и
- ЕЛ Фарма ДООЕЛ кое обезбедува поддршка на своите партнери во активностите што претходат на трговијата на големо (поддршка за пристап до пазарот, медицински прашања, регистрација на лекови и медицински помагала, или поддршка за маркетинг и продажба) и е со седиште на Јадранска магистрала 31, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

**МекКесон Јуроп Холдингс ГмбХ и Ко. КГаА.** работи како интегрирано друштво за трговија на големо и мало со целосна линија на производи и обезбедува логистика и услуги во фармацевтскиот сектор и секторот на здравствена заштита. Припаѓа на Корпорацијата МекКесон како крајно матично претпријатие на сите европски поврзани лица на МекКесон. МекКесон Јуроп ги контролира субјектите на МекКесон присутни во 13 европски земји.

Целното друштво не е активно ниту генерира промет во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (1) став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Проф. д-р Владимир Наумовски**